

Службен весник

на Република Македонија

Број 181

28 септември 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3335. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2019 година.....	3	3339. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза - Скопје во 2017 година.....	5
3336. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2019 година.....	3	3340. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза – Скопје во 2017 година.....	6
3337. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2019 година.....	4	3341. Одлуки за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза - Скопје во 2016 година.....	6
3338. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	5		

	Стр.		Стр.
3342. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза – Скопје во 2016 година.....	6	3352. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопанско-индустриски комплекс со намена Г2 – лесна и загадувачка индустрија КО Непроштено-вон г.р., Општина Теарце.....	11
3343. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Охрид.....	7	3353. Решение за разрешување од должноста в.д. заменик-координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.....	11
3344. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Охрид.....	7	3354. Правилник за начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит.....	12
3345. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Охрид.....	8	3355. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање	14
3346. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	9	3356. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	17
3347. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за 2017 година за работењето на Агенција за храна и ветеринарство.....	9	3357. Наредба за изменување на Годишната наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2018 година.....	17
3348. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје.....	9	3358. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи.....	24
3349. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средното општинско училиште, со ученички дом „Димитар Влахов“ - Струмица.....	10	Огласен дел	1-72
3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на АД „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје.....	10		
3351. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола.....	11		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3335.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2019 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18).

Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации во основно образование се: основна сума за општина, број на ученици во основно образование во општината, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за основно образование е според формулата:

$$НДОО = О + ПУО \times С$$

$$ПУО = УО + (УО \times КГ)$$

НДОО - Наменска дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

УО - Вкупен број на ученици во општина

ПУО - Пондерираны ученици во општината
С - Стандард (износ) по ученик
КГ - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (1.4)

од 20 до 35 жители на км² - (0.8)

од 35 до 70 жители на км² - (0.6).

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.

Бр. 44-7689/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3336.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2019 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините и Градот Скопје на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/2017 и 64/2018) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и Градот Скопје се: основна сума по општина и Градот Скопје, број на ученици во средно образование во општината и Градот Скопје, број на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје и број на ученици со посебни потреби во средно образование во општината и Градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$\text{БДСо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + \text{Ус} \times \text{Кс} + \text{Упп} \times \text{Кпп}$$

БДСо - Блок дотација за средно образование за општина/Град Скопје

О - Основна сума по општина/Град Скопје

ПУо - Пондерираны ученици во општина/Град Скопје

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/Град Скопје

Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/Град Скопје

Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.1)

Упп - Број на ученици со посебни потреби во средно образование во општина/Град Скопје

Кпп - Коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби во средно образование (1).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.

Бр. 44-7974/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3337.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ОПШТИНИ ЗА 2019 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2019 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и

64/18) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, број на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи механизам на прагови (долен и горен праг) и коефициент за усогласување.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$\text{БДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг} + \text{Уп} \times \text{Кп} + \text{Упп} \times \text{Кпп})$$

БДОо - Блок дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

ПУо - Пондирани ученици во општина

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (0.6)

од 20 до 50 жители на км² - (0.4)

од 50 до 70 жители на км² - (0.2).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.

Бр. 44-8017/1

25 септември 2018 година

Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

3338.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект, кои се наоѓа на КП. бр. 980/4 во м.в. Средни рид КО Бујковци во Скопје, зграда 1, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зградата 1, намена на посебен дел од зградата П, со внатрешна површина 39.14 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5421/1

25 септември 2018 година

Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

3339.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА - СКОПЈЕ ВО 2017 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза - Скопје во 2017 година, бр.0202-92/2 и бр.0202-92/3, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5744/1 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3340.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА – СКОПЈЕ ВО 2017 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза – Скопје во 2017 година, бр. 0202-200/3 од 24.7.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5744/2 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3341.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА - СКОПЈЕ ВО 2016 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза - Скопје во 2016 година, бр.0202-62/3 и бр.0202-62/5, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7352/1 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3342.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА – СКОПЈЕ ВО 2016 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза – Скопје во 2016 година, бр. 0202-200/2 од 24.7.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7352/2 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3343.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари – објекти на КП.бр.8515/4, КО Охрид 2, запишани во Имотен лист број 93812, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр. 2, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 489 м2,

- објект бр. 5, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 369 м2,

- објект бр. 7, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 292 м2,

- објект бр. 8, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 261 м2,

- објект бр. 12, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 200 м2,

- објект бр. 13, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 179 м2,

- објект бр. 16, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 21 м2 и

- објект бр. 18, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 5 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Општината Охрид во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7650/1 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3344.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижни ствари – објекти на КП.бр.8515/1, КО Охрид 2, запишани во Имотен лист бр.95189, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр. 1, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПО, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 39 м2,

- објект бр. 1, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП,со површина од 1062 м2,

- објект бр. 3, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПО, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 186 м2,

- објект бр. 3, намена на зграда (В 1), влез 1, кат 2, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 808 м2,

- објект бр. 3, намена на зграда (В 4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 812 м²,

- објект бр. 3, намена на зграда (В 4), влез 1, кат 1, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 808 м²,

- објект бр. 4, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 390 м²,

- објект бр. 4, намена на зграда (В 1), влез 1, кат 1, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 389 м²,

- објект бр. 4, со намена на зграда (В 1), влез 1, кат 2, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 387 м²,

- објект бр. 5, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 290 м²,

- објект бр. 6, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 225 м²,

- објект бр. 7, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 286 м²,

- објект бр. 8, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 314 м²,

- објект бр. 9, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 122 м²,

- објект бр. 10, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 79 м²,

- објект бр. 11, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 83 м²,

- објект бр. 12, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 48 м²,

- објект бр. 13, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 43 м²,

- објект бр. 14, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 30 м²,

- објект бр. 16, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 12 м²,

- објект бр. 17, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 12 м² и

- објект бр. 18, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 10 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Општината Охрид во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7650/2
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3345.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид, му престанува користењето на недвижна ствар – објект на КП.бр.8515/1, КО Охрид 2, запишан во Имотен лист бр.95189, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр. 2, намена на зграда (В 1), влез 1, кат 1, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 808 м²,

- објект бр. 2, намена на зграда (В 4), влез 1, кат 2, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од 808 м²,

- објект бр. 2, намена на зграда (В 4), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел на зграда ДП со површина од 812 м² и

- објект бр. 2, намена на зграда (В 4), влез 1, кат ПО, намена на посебен дел на зграда ДП со површина од 186 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава трајно користење без надомест на Општина Охрид.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид и Општината Охрид во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7650/3 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3346.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна ствар - деловна просторија, во зграда број 1, влез 1, кат приземје, со површина од 43,00 м² од вкупна површина на 1463 м², која се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков“ бр.1 во Скопје, на КП бр. 8887/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист број 9283, сопственост на Република Македонија, корисник Апелационен суд - Скопје.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ – V 93/2018 од 18.5.2018 година, во која е процената вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 5.884.628,00 денари.

Висината на почетната месечната закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член, и истата изнесува 29.423,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8270/1 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3347.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 2017 година за работењето на Агенција за храна и ветеринарство, бр. 02-2846/1 од 24.08.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8313/1 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3348.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:

- Еуродизел БС гориво..... 250.000 литри и
- Екстра лесно гориво 100.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје за извршување на основните работи од тековно и инвестиционо одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2018 година.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8339/1 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3349.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО СРЕДНОТО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ, СО УЧЕНИЧКИ ДОМ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Средното општинско училиште, со ученички дом „Димитар Влахов“ - Струмица на земјоделското земјиште со вкупна површина од 20 ха 00 ар 01 м² и тоа:

-Дел од КП бр.3841, во место викано Блато, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 20 ха 00 ар 01 м², запишана на Имотен лист бр. 10239 за КО Моноспитово, вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8507/1 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3350.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на АД „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје бр. 09-3888/2 од 5.9.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8515/9 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

3351.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Производител	Модел	Единица мерка	Кол.
1	Неонатален инкубатор	Атом медицинал корпорација	Atom infant incubator V-85	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8537/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3352.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКО-ИНДУСТРИСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НЕПРОШТЕНО - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопанско-индустриски комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Непроштено-вон г.р., општина Теарце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 9304м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1437	Непроштено-вон г.р.	Сибинов Орман	нива	4
1437	Непроштено-вон г.р.	Сибинов Орман	нива	3
1436	Непроштено-вон г.р.	Сибинов Орман	нива	3
1435	Непроштено-вон г.р.	Под преки пат	нива	3
1461	Непроштено-вон г.р.	Сибинов Орман	каменар	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9595м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8786/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3353.

Врз основа на член 56 став 9 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2010, 41/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 септември 2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗАМЕНИК-КООРДИНАТОР НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

1. Дејан Ампев се разрешува од должноста вршител на должноста заменик - координатор на Националниот координативен центар за гранично управување, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-8896/2
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 3354.

Врз основа на член 36-а став 10 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит.

Член 2

Испитот за стопански риболов се спроведува во два дела и тоа теоретски дел и практичен дел.

Пред почетокот на испитот за стопански риболов, Комисијата за полагање испити го проверува идентитетот на кандидатите со увид во личната документација.

Теоретскиот дел на испитот за стопански риболов се спроведува со одговарање на 20 прашања од областа на рибарството во вид на тест со заокружување на еден од понудените одговори (по пет прашања од секоја област со одговори од член 3 став 1 на овој правилник). Вкупното времетраење на првиот дел од испитот инесува еден час.

Секој точен одговор се бодира со два поена.

Теоретскиот дел на испитот за стопански риболов се смета дека е положен со освоени најмалку 20 поени.

Практичниот дел на испитот за стопански риболов се спроведува усно по предходно положен теоретски дел на испитот со поставување на пет прашања.

Практичниот дел на испитот за стопански риболов се спроведува со препознавање на видови на риби и техники на риболов од приложени фотографии, како и практични примери од примената на законските прописи при вршење на риболовот и заштитата на рибите.

Секој точен одговор се бодира со два поена, а делумно точен со еден поен.

Практичниот дел на испитот за стопански риболов се смета дека е положен со освоени најмалку шест поени.

Испитот се смета за положен доколку кандидатот освои најмалку 26 поени.

Член 3

Програмата за полагање на испитот за стопански риболов ги опфаќа следните области:

1. Прописи од областа на рибарството;
2. Биологија на риби од риболовните води во Република Македонија;
3. Технички карактеристики на риболовните средства и нивна употреба и
4. Заштита на рибите во риболовните води.

Член 4

Уверението за положен испит за стопански риболов се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Уверението за положен испит за стопански риболов содржи: грб на Република Македонија, под него: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, Му – и се издава уверение за положен испит за стопански риболов, име и презиме, датум и место на раѓање и место на живеење, архивски број на уверението и датум на издавање, место за печат и место за потпис на овластено лице.

Формата и содржината на образецот на уверението за положен испит за стопански риболов се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање уверение за вршење стопански риболов, формата и содржината на уверението за положен испит и испитот за добивање уверение за рибочувар формата и содржината на уверението за положен испит (“Службен весник на Република Македонија” бр. 188/14) и Правилникот за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичка опрема на просториите за полагање на испитот за добивање уверение за вршење стопански риболов и уверение за рибочувар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/14).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-6773/6
17 септември 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО

У В Е Р Е Н И Е
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ

Му – и се издава уверение за положен испит за стопански риболов

На лицето _____

Роден на _____ во _____

Место на живеење _____

Број _____

_____ година

Скопје

Овластено лице

М.П.

3355.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање.

Член 2

Барањето за издавање на легитимацијата за вршење стопански риболов се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимацијата за вршење стопански риболов се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата за стопански риболов се издава на образец во пластифицирана хартија со димензии 10 cm x 7 cm во сина боја.

Предната страна на легитимацијата за стопански риболов содржи: грб на Република Македонија, под него “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ”, место за фотографија, име и презиме и евидентен број на легитимацијата.

Задната страна на легитимацијата за стопански риболов содржи: назив на концесионерот, риболовна вода, рибарски алат, архивски број на легитимацијата и датум на издавање, место за печат и потпис на овластено лице.

Формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Врз основа на барање легитимацијата за стопански риболов се издава на лицето кое е вработено кај концесионерот како рибар, од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку концесионерот на рибите.

Концесионерот на риболовната вода каде лицето било вработено, легитимацијата за стопански риболов ја враќа со доставување на известување за престанок на работен однос до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во чиј прилог ја доставува и легитимацијата.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на програмата за полагање на испит, формата и содржината на образецот на легитимациите за стопански риболов и начинот на издавање, формата и содржината на уверението за положен испит за стопански риболов, како и трошоците за добивање на уверението (“Службен весник на Република Македонија” бр. 117/10).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-6775/6
17 септември 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог 1


**БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ**

Назив на субјектот - концесонер	
Риболовна вода за која се бара легитимацијата	
Седиште	
Контакт телефон	
Е - пошта	
Име и презиме на лицето за кое се бара легитимацијата	
Број на уверение за положен испит и датум на издавање	
Ден на вработување кај концесонерот	
Риболовен алат и опрема со која ќе го врши риболовот	

Потпис на одговорното лице

Прилог 2

Предна страна:


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

(фотограф ија)	ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ
-------------------	--

(име и презиме)

(евидентен број)

Задна страна:

Концесонер: _____

Риболовна вода: _____

Рибарски алат: _____

(архивски број и датум на издавање)

М.П.

(овластено лице)

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3356.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТНОСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ЖИВОТНОСКО
ПОНЕЖИВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА
АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
БУГАРИЈА**

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Пловдив/Plovdiv во Република Бугарија.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноџи (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или Д дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3156/1
24 септември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, СЕLEX бр. 32007D0777.

3357.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И
КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО
ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ
КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ ИЛИ
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТНОСКО ПОТЕКЛО ВО
2018 ГОДИНА**

Член 1

Во Годишната наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/18), Прилог 6 се заменува со нов Прилог 6 кој е составен дел на оваа наредба.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-657/6
17 септември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 6

План за мониторинг при увоз

Бр.	Пратка	Земја на потекло	Параметар	Вкупен број на мостри	Табановце	Богородица	Кафасан	Деве Бявр	Медитлија	Блаце	Ново Село
1	Говедско месо, свежо или замрзнато	Сите земји освен Бразил	S. turpium, S. enteritidis	15	11	1	1	1	1	0	0
				2	2	0	0	0	0	0	0
				3	0	1	1	0	1	0	0
2	Говедски при дроб	Сите земји освен Бразил	Тетрациклини	5	5	0	0	0	0	0	0
				3	3	0	0	0	0	0	0
				1	0	0	1	0	0	0	
4	Свинско месо, свежо или замрзнато	Сите земји	Антихелминтици (дорамектин, ивермектин, абамаектин)	3	3	0	0	0	0	0	0
				1	0	0	1	0	0	0	
				1	0	0	1	0	0	0	
4	Свинско месо, свежо или замрзнато	Сите земји	Тешки метали, афлатоксини В1, В2, G1, G2	8	5	2	0	1	0	0	0
				4	2	1	0	1	0	0	
				4	2	1	0	1	0	0	

9	Полутрајни производи од месо (во кои не е декларираан МОМ)	Сите земји	МОМ, вкупни протени од месо, нитрати	12	4	1	3	1	1	1	1	1	1
		Бих (производи кои содржат говедско или свинско месо)	Тетрациклини	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Косово (производи кои содржат говедско или свинско месо)	Тетрациклини	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Подготовки од месо – бургери	Сите земји	E. Coli (O 157:H7), Salmonella	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Риба, жива, свежа или замрзната, (месести риби и риби од солени води, уловени во дивината)	Сите земји	Salmonella spp.	5	1	2	1	0	1	0	0	0	0
			L. monocytogenes	10	2	3	1	1	1	1	1	1	1
			Тешки метали	13	3	4	2	1	1	1	1	1	1
12	Риба, свежа или замрзната (риби од солени води, уловени во дивината)	Балтички земји	Полихлорирани бифенили (PCB)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Риба, свежа или замрзната (риби од аквакултура)	Земји од Азија, Африка, Северна и Јужна Америка	Малахит грин (ВЗс), Аб (хлорамфеникол, нитрофуран, нитромидазол)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
14	Риба (свежа, замрзната риба и риба во конзерва)	Сите земји	Хистамин	10	2	3	2	1	1	1	1	1	0

22	Сирење (од сирово млеко, меки сирења од млеко со ниска пастеризација)	Сигте земји	Salmonella	4	3	1	0	0	0	0	0	0
23	Меки сирења направени од непастеризирано млеко (младо сирење, фета, бриз, камембер)	Сигте земји	L. monocytogenes	6	5	1	0	0	0	0	0	0
24	Млечни производи-кисломасни (кајмак, путер, павлака, сирење) без растителни масти	Сигте земји	Испитување на растителни и млечни масти	15	8	2	1	2	1	0	0	1
25	Путер, павлака (полномасни, без декларирани растителни масти)	ЕУ и ЦЕФТА	Тешки метали	8	5	3	0	0	0	0	0	0
26	Млечен сладолед	Сигте земји	Salmonella	10	6	0	0	0	1	0	0	3
27	Јајца	Сигте земји	Salmonella	2	2	0	0	0	0	0	0	0
			L. monocytogenes	3	3	0	0	0	0	0	0	0
			нитрофурани, сулфонамиди, кохцидиостатици (Halofuginone, Nicarbazine, Monensine), филтронил	2	2	0	0	0	0	0	0	0
28	Производи од јајца (производи во прав)	Сигте земји	Филтронил	5	1	1	0	2	1	0	0	0

29	Мед	Сите земји	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0
			Антибиотици (бета лактамски, тетрациклини и сулфонамиди), А6 (хлорамфеникол и нитрофуран)	2	1	1	0	0	0	0	0	0
			Сулфопоредуцирачки кlostриди	2	1	1	0	0	0	0	0	0
			Квалитет -содржина на фруктоза, гликоза, сахароза, ХМФ- хидроксиметилфуруфурал	4	2	2	0	0	0	0	0	0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

3358.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16 и 64/18), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ ОБУКА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ

Член 1

Во Одлуката за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/18) во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок на ставот 1 на овој член, за министерствата, другите органи на државната управа, управните организации и другите државни органи кои се целосни буџетски корисници, обуките се вршат без надомест.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1606/1
28 септември 2018 година
Скопје

Директор,
Горан Трајковски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018181